

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 22

Петок, 21 септември 2012 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Совет на општина Струмица:

Стр.

Стр.

|  |   |   |    |
|--|---|---|----|
| 343. Одлука за утврдување на приоритетен проект за уредување на патна инфраструктура во рурални подрачја .....   | 4 | 350. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 185/2 и 185/3 КО Сачево .....          | 9  |
| 344. Одлука за утврдување интерес за основање на Акционерско друштво за вршење дејност спорт .....   | 5 | 351. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4584, 4585 и 4587/2 КО Струмица ..... | 9  |
| 345. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2710 и КП бр. 6333 КО Струмица ..... | 6 | 352. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1729/2 КО Добрејци .....               | 10 |
| 346. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 5413 и 6373 КО Струмица .....        | 6 | 353. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6776 КО Струмица .....      | 11 |
| 347. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4853 КО Куклиш .....                 | 7 | 354. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5915 КО Струмица .....      | 11 |
| 348. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3451 КО Дабиља .....                 | 8 | 355. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 5344 КО Струмица .....     | 12 |
| 349. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 3063 КО Дабиља .....                  | 8 | 356. Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 153/1КО Струмица .....     | 12 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <b>357.</b> <b>Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1616/1 КО Дабиља .....                                       | 13 | <b>369.</b> <b>Заклучок</b> за одложување на донесувањето Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7669/1 КО Струмица ..... | 21 |
| <b>358.</b> <b>Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2391 КО Дobreјци .....                                       | 14 | <b>370.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работа на ОУ "Даме Груев" Куклиш во учебната 2011/2012 година .....  | 22 |
| <b>359.</b> <b>Одлука</b> за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6010/1 и КП бр. 6010/2 КО Струмица .....          | 14 | <b>371.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ "Даме Груев" Куклиш, во учебната 2012/2013 година ..  | 22 |
| <b>360.</b> <b>Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3381/8 КО Банско .....                                      | 15 | <b>372.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работа на ООУ "Маршал Тито" Муртино во учебната 2011/2012 година .....   | 23 |
| <b>361.</b> <b>Одлука</b> за утврдување неисполнети услови донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште за КП бр. 7895/1КО Струмица .                                | 15 | <b>373.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ "Маршал Тито" Муртино, во учебната 2012/2013 година ..   | 23 |
| <b>362.</b> <b>Одлука</b> за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3381/8 КО Банско .....                                      | 16 | <b>374.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работа на ООУ "Св. Кирил и Методиј" Дабиле во учебната 2011/2012 година ..   | 23 |
| <b>363.</b> <b>Решение</b> за разрешување и именување член во Организационниот одбор на Струмичкиот карнавал .....  | 17 | <b>375.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ "Св. Кирил и Методиј" Дабиле, во учебната 2012/2013 година ..  | 24 |
| <b>364.</b> <b>Решение</b> за разрешување и именување преставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица .....   | 17 | <b>376.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работа на ООУ "Герас Цунев" Просениково во учебната 2011/2012 година .....   | 24 |
| <b>365.</b> <b>Решение</b> за разрешување и именување член во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Паркиралишта“- Струмица .....  | 18 | <b>377.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ "Герас Цунев" Просениково во учебната 2012/2013 година .....   | 25 |
| <b>366.</b> <b>Програма</b> за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година .....   | 18 | <b>378.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работа на ООУ "Гоце Делчев" Вељуса во учебната 2011/2012 година .....  | 25 |
| <b>367.</b> <b>Програма</b> за обележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица .....  | 19 | <b>379.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ "Гоце Делчев" Вељуса во учебната 2012/2013 година .....  | 26 |
| <b>368.</b> <b>Заклучок</b> за одложување на донесувањето на Одлука за утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6539/2 КО Струмица | 21 | <b>380.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работа на ОУ "Видое Подгорец" Струмица во учебната 2011/2012 година ..   | 26 |

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <b>381.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ "Видое Подгорец" Струмица во учебната 2012/2013 година .....  | 27 | <b>393.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица .....   | 32 |
| <b>382.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работа на ООУ "Никола Вапцаров" Струмица во учебната 2011/2012 година   | 27 | <b>394.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение на ООУ „Сандо Масев“ Струмица .....      | 32 |
| <b>383.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ "Никола Вапцаров" Струмица во учебната 2012/2013 година .....   | 27 | <b>395.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење реализација на Програма за изведување настава во природа со учениците од четврто одделение на ООУ „Сандо Масев“ Струмица .....             | 33 |
| <b>384.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работа на ООУ "Маршал Тито" Струмица во учебната 2011/2012 година   | 28 | <b>396.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење на за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение на ООУ „Сандо Масев“ Струмица .....  | 33 |
| <b>385.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ "Маршал Тито" Струмица, во учебната 2012/2013 година .....   | 28 | <b>397.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење на реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение на ООУ „Сандо Масев“ Струмица .....      | 34 |
| <b>386.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работа на ООУ "Сандо Масев" Струмица во учебната 2011/2012 година   | 29 | <b>398.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение на ООУ „Маршал Тито“ Муртино .....     | 34 |
| <b>387.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ "Сандо Масев" Струмица во учебната 2012/2013 година .....  | 29 | <b>399.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение на ООУ „Маршал Тито“ Муртино .....      | 35 |
| <b>388.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Извештајот за работа на УОМО "Боро Цони" Струмица во учебната 2011/2012 година  | 29 | <b>400.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение на ООУ „Маршал Тито“ Муртино .....       | 35 |
| <b>389.</b> <b>Заклучок</b> за усвојување на Годишната програма за работа на УОМО "Боро Цони" Струмица, во учебната 2012/2013 година .....   | 30 | <b>401.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за кампување со учениците од шесто до девето одделение на ОУ „Маршал Тито“ Муртино .....                      | 36 |
| <b>390.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица..... | 30 | <b>402.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за зимување со учениците од шесто до девето одделение на ООУ „Маршал Тито“ Муртино .....                      | 36 |
| <b>391.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување настава во природа со учениците од четврто одделение на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица .....    | 31 | <b>403.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение од ООУ „Герас Цунев“ Просениково .....   | 37 |
| <b>392.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица ..... | 31 | <b>404.</b> <b>Заклучок</b> за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение од ОУ „Св. Кирил и Медодиј“ Дабиле ..... | 37 |

|  |    |    |
|--|----|----|
| <b>405.</b> Заклучок за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето и шесто одделение на ОУ „Гоце Делчев“ Вељуса ..... | 38 |    |
| <b>406.</b> Заклучок за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса .....          | 38 |    |
| <b>407.</b> Заклучок за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица .....  | 39 |    |
| <b>408.</b> Заклучок за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица .....   |    | 39 |
| <b>409.</b> Заклучок за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица .....       |    | 40 |

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување на приоритетен проект за уредување на патна инфраструктура во рурални подрачја

1. Се објавува Одлуката за утврдување на приоритетен проект за уредување на патна инфраструктура во рурални подрачја, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7451/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
Струмица         Зоран Заев с.р.

### 343.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

Одлука  
за утврдување на приоритетен проект за  
уредување на патна инфраструктура во  
рурални подрачја

### Член 1

Се утврдува приоритет на Проект за изведба на „Улица во село Градско Балдовци“ во Општина Струмица.

|  |  |    |
|--|--|----|
| <b>408.</b> Заклучок за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица ..... |  | 39 |
| <b>409.</b> Заклучок за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица .....     |  | 40 |

### Член 2

Со утврдениот приоритетен Проект ќе се аплицира на Јавниот оглас на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој за добивање средства за негова реализација

### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл. гласник на Општина Струмица“.

Бр.07-7451/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
Струмица         Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување на интерес за основање на акционерско друштво за вршење дејност спорт

1. Се објавува Одлуката за утврдување на интерес за основање на акционерско друштво за вршење на дејност спорт, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7452/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
Струмица         Зоран Заев с.р.

**344.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 1 и 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за спорт ("Службен весник на РМ" бр. 18/11 и 51/11), и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата оджана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука  
за утврдување на интерес за основање на  
акционерско друштво за вршење дејност  
спорт**

**Член 1**

Со оваа Одлука, Советот на општина Струмица го утврдува интересот на Општина Струмица, за пристапување како основач на Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица.

Основач на Акционерското друштво е Општина Струмица.

**Член 2**

Акционерското друштво ќе работи и во правниот промет ќе истапува под фирмата:

Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица.

Скратениот назив на фирмата на Акционерското друштво ќе гласи:

КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица.

**Член 3**

Седиштето на Друштвото ќе биде во Струмица, ул „Сандо Масев“ бр.1.

**Член 4**

Во рамките на предметот на работењето, Акционерското друштво ќе ја врши следната претежна дејност:

93.12 – Дејности на спортските клубови

**Член 5**

Основачката главнина на Акционерското друштво во износ од 25.000 евра во денарска противредност според курсот на Народна банка на Република Македонија, ќе ја обезбеди Општина Струмица.

**Член 6**

Управувањето со Акционерското друштво ќе се организира според едностепен систем на управување.

Органи на управување на акционерското друштво се:

- Собрание на Акционерското друштво (Советот на општина Струмица)
- Одбор на директори

**Член 7**

Со Друштвото ќе управува Одборот на директори во рамките на овластувањата определени со Законот за трговски друштва, Статутот и овластувањата што изрично му се дадени од Собранието на друштвото.

Членовите на одборот на директори ги избира Собранието на друштвото.

Мандатот и статусот на членовите на Одборот на директори ќе се определи со Статутот на Друштвото.

**Член 8**

Со Статутот на Друштвото поблиску ќе се уредат фирмата и седиштето, предметот на работењето на друштвото, основачите, износот на основната главнина, номиналниот износ на акциите, бројот на акциите и други прашања од значење за друштвото согласно Законот за трговски друштва.

**Член 9**

Работите од надлежност на Собранието на Друштвото, Општина Струмица, како основач ќе ги врши преку овластен претставник.

Се овластува овластениот претставник на Општина Струмица да потпише изјава дека основањето е согласно Закон, да го состави извештајот за текот на основањето на друштвото, да поднесе пријава за основање на друштвото, како и сите потребни дејствија за основање на Друштвото.

За овластен преставник на Советот на општина Струмица кој ќе ги врши работите од надлежност на Собранието на Друштвото се именува Марјан Даскаловски – претседател на Советот на општина Струмица

**Член 10**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.07-7452/1 Совет на општина Струмица

21.09.2012 год. Претседател,

Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

## Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќajната инфраструктура на КП бр. 2710 и КП бр. 6333 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.2710 и КП бр.6333 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7453/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.      Градоначалник,  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

345.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

## Одлука

за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната  
инфраструктура на КП бр. 2710 и КП бр.  
6333 КО Струмица

## Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект, станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр.2710 и КП бр.6333 КО Струмица во сопственост на Илија Митевски од Струмица.

Според ГУП за град Струмица, објектот се наоѓа на КП бр.2710 и КП бр.6333 КО Струмица навлегува со дроградба со мал дел во тротоарот од ул.“Дрварска“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7453/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

## Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бро. 5413 и КП бро. 6373 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.5413 и КП бр.6373 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7454/2  
21.09.2012 год.  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник  
Зоран Заев с.р.

346.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

Одлука

**за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната  
инфраструктура на КП бр.5413 и КП  
бр.6373 КО Струмица**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за

промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект, станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр.5413 и КП бр.6373 КО Струмица во сопственост на Еминов Неби од Струмица.

Според ДУП за стар блок бр.6, објектот кој се наоѓа на КП бр. 5413 и КП бр. 6373 КО Струмица навлегува во трасата на проектирана улица.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7454/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.4853 КО Куклиш

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4853 КО Куклиш, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7455/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

#### 347.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука**  
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.4853 КО Куклиш

#### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 4853 КО Куклиш во сопственост на Васил Христов од с.Куклиш.

Според ГУП за с.Куклиш, објектот кој се наоѓа на КП бр. 4853 КО Куклиш навлегува во предвиден цеб за период до други парцели.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7455/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.3451 КО Дабиља

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.3451 КО Дабиља, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7456/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

**348.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната  
инфраструктура на КП бр.3451 КО Дабиља**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 3451 КО Дабиља во сопственост на Ристо Ѓоргиев од с.Дабиља.

Според УДНМ за с. Дабиља, објектот кој се наоѓа на КП бр. 3451 КО Дабиља навлегува во трасата на проектирана улица.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7456/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување  
потреба од донесување на урбанистичко  
планска документација за усогласување на  
намената на градежно земјиште за КП бр.  
3063 КО Дабиља**

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.3063 КО Дабиља,

донаесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7457/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**349.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
усогласување на намената на градежно  
земјиште за КП бр. 3063 КО Дабиља**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправен објект: станбена кука со намена А1, кој се наоѓа на КП бр.3063 КО Дабиља, во сопственост на Душко Василев од с.Дабиља.

Објектот, според УДНМ за с. Дабиља, се наоѓа вон градежниот опфат на с.Дабиља, на земјиште сопственост на Душко Василев.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7457/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување  
потреба од донесување на урбанистичко  
планска документација за усогласување на  
намената на градежно земјиште за КП  
бр.185/2 и 185/3 КО Сачево**

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.185/2 и 185/3 КО Сачево, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7458/2  
21.09.2012 год.  
С т р у м и ц а

Општина Струмица  
Градоначалник  
Зоран Заев с.р.

350.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

## Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 185/2 и 185/3 КО Сачево

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправен објект: станбена кука со намена А1, кој се наоѓа на КП бр.185/2 и 185/3 КО Сачево, во сопственост на Стојанчо Коцев од Струмица.

Објектот, според УДНМ за с. Сачево, се наоѓа вон градежниот опфат на с.Сачево, на земјиште сопственост на Стојанчо Коцев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7458/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување  
потреба од донесување на урбанистичко  
планска документација за промена на  
трасата на сообраќајната инфраструктура на  
КП бр.4584, 4585 и 4587/2 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.4584, 4585 и 4587/2 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

351.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука**  
за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната  
инфраструктура на КП бр. 4584, 4585 и  
4587/2 КО Струмица

## Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект: гаража, кој се наоѓа на КП бр. 4584, 4585 и 4587/2 КО Струмица, во сопственост на Борис Јанев од Струмица.

Според ГУП за град Струмица, објектот кој се наоѓа на КП бр. 4584, 4585 и

4587/2 КО Струмица навлегува во дел од ул. „Првомајска“.

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7459/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.1729/2 КО Добрејци

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.1729/2 КО Добрејци, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7460/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

### 352.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука**  
**за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1729/2 КО Добрејци**

### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за

усогласување на намената на градежно земјиште за бесправен објект: станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр.1729/2 КО Добрејци, во сопственост на Тони Мицев од Струмица.

Објектот, според УДНМ за с. Добрејци, се наоѓа вон градежниот опфат на с. Добрејци, на земјиште сопственост на Тони Мицев.

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7460/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.6776 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.6776 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7461/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

### 353.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука  
за утврдување неисполнети услови за  
донасевање на урбанистичко планска  
документација за усогласување на  
намената на градежно земјиште за КП  
бр.6776 КО Струмица**

**Член 1**

Се утврдува дека не се исполнети условите за донасевање на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправни објекти: станбена куќа со намена А1 и помошен објект, кои се наоѓаат на КП бр.6776 КО Струмица, во сопственост на Киро Стоилов од Струмица.

Објектите, според ГУП за град Струмица, се наоѓаат во зона за семејни куќи на КП бр.6776 во КО Струмица, но навлегуваат во заштитната зона на доводниот цевковод од брана "Турија".

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7461/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**

за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донасевање на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.5915 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донасевање на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.5915 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7462/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

**354.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука**

**за утврдување неисполнети услови за  
донасевање на урбанистичко планска  
документација за усогласување на  
намената на градежно земјиште за КП  
бр.5915 КО Струмица**

**Член 1**

Се утврдува дека не се исполнети условите за донасевање на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправни објекти: станбена куќа со намена А1 (зграда 1) и помошен објект (зграда 2), кои се наоѓаат на КП бр.5915 КО Струмица, во сопственост на Димитрије Стојанов од Струмица.

Објектите, според ДУП за Урбан блок бр.23 се наоѓаат во простор предвиден за паркинг и мал дел предвиден за градење.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7462/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување  
неисполнети услови за донасевање на  
урбанистичко планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната  
инфраструктура на КП бр.5344 КО Струмица

1. Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донасевање на урбанистичко планска документација за промена на трасата на

сообраќајната инфраструктура на КП бр.5344 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7463/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.  
.....

### **355.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

### **Одлука за утврдување неисполнети услови за донаесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.5344 КО Струмица**

#### **Член 1**

Се утврдува дека не се исполнети условите за донаесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправни објекти, помошни објекти (зграда 2 и зграда 3), кои се наоѓаат на КП бр.5344 КО Струмица во сопственост на Никола Лазаров од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 6, објектот зграда бр.2 на КП бр.5344 КО Струмица се наоѓа на трасата на ул.“Атанас Нивичански“, а зградата бр.3 се наоѓа на друга градежна парцела предвидена за станбена зграда, на земјиште во сопственост на РМ

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7463/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“

бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### **Решение за објавување на Одлуката за утврдување неисполнети услови за донаесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.153/1 КО Струмица**

1. Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донаесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.153/1 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7464/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.  
.....

### **356.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

### **Одлука за утврдување неисполнети услови за донаесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.153/1 КО Струмица**

#### **Член 1**

Се утврдува дека не се исполнети условите за донаесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр.153/1 КО Струмица во сопственост на АД „Кланица со ладилник“ од Струмица.

Според ГУП за град Струмица, објектот кој се наоѓа на КП бр.153/1 КО Струмица навлегува дел во заштитно зеленило и дел во проектирана улица, на земјиште сопственост на Република Македонија.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7464/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.1616/1 КО Дабиља

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.1616/1 КО Дабиља, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7465/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

**357.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука**  
**за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1616/1 КО Дабиља**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за

усогласување на намената на градежно земјиште за бесправен објект: сервис со намена Г3, кој се наоѓа на КП бр.1616/1 КО Дабиља, во сопственост на Томе Глигоров од с.Дабиља.

Објектот, според УДНМ за с.Дабиља, се наоѓа вон градежниот опфат на с.Дабиља, на земјиште сопственост на Томе Глигоров.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7465/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.2391 КО Добрејци

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2391 КО Добрејци, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7466/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалик  
Струмица Зоран Заев с.р.

**358.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување на  
урбанистичко планска документација за  
усогласување на намената на градежно  
земјиште за КП бр. 2391 КО Дobreјци**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бессправен објект: помошен објект, кој се наоѓа на КП бр.2391 КО Дobreјци, во сопственост на Васе Јосифов од с.Дobreјци.

Објектот, според УДНМ за с. Дobreјци, се наоѓа во зона за заеднички објекти, на земјиште сопственост на Васе Јосифов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7466/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување  
неисполнети услови за донесување на  
урбанистичко планска документација за  
усогласување на намената на градежно  
земјиште за КП бр.6010/1 и КП бр. 6010/2 КО  
Струмица**

1. Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.6010/1 и КП бр. 6010/2 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7467/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

**359.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бессправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бессправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Одлука  
за утврдување неисполнети услови за  
донесување на урбанистичко планска  
документација за усогласување на  
намената на градежно земјиште за КП  
бр.6010/1 и КП бр.6010/2 КО Струмица**

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бессправен објект: станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр.6010/1 и КП бр.6010/2 КО Струмица, во сопственост на Анка Лазарова од Струмица.

Објектот, според ДУП за Урбан блок бр.25 и 26, се наоѓа на КП бр.6010/1 сопственост на Анка Лазарова и на КП бр.6010/2 сопственост на РМ, навлегува во градежна парцела предвидена за колективно домување.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7467/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Одлуката за утврдување  
 потреба од донесување на урбанистичко  
 планска документација за промена на  
 трасата на сообраќајната инфраструктура на  
 КП бр.3381/8 КО Банско**

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3381/8 КО Банско, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7468/2      Општина Струмица  
 21.09.2012 год.    Градоначалник  
 С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

**360.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**О д л у к а**  
**за утврдување потреба од донесување на  
 урбанистичко планска документација за  
 промена на трасата на сообраќајната  
 инфраструктура на КП бр.3381/8 КО Банско**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект, станбена кука со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 3381/8 КО Банско во сопственост на Назми Демиров од с.Банско.

Според УДНМ за с.Банско, објектот кој се наоѓа на КП бр. 3381/8 КО Банско навлегува во трасата на проектирана улица, на земјиште во сопственост на РМ.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7468/1      Совет на општина Струмица  
 21.09.2012 год.    Претседател,  
 С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Одлуката за утврдување  
 неисполнети услови за донесување на  
 урбанистичко планска документација за  
 усогласување на намената на градежно  
 земјиште за КП бр.7895/1 КО Струмица**

1. Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.7895/1 КО Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7469/2      Општина Струмица  
 21.09.2012 год.    Градоначалник  
 С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

**361.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**О д л у к а**  
**за утврдување неисполнети услови за  
 донесување на урбанистичко планска  
 документација за усогласување на  
 намената на градежно земјиште за КП  
 бр.7895/1 КО Струмица**

**Член 1**

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправни објекти: станбена кука со намена А1 и помошен објект, кој се наоѓа на КП бр.7895/1 КО Струмица, во сопственост на Атанас Стојков од Струмица.

Објектот, според ГУП за град Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат на Струмица, во непосредна близина на стрмен засечен и нестабилен терен со висина од 6 м, без заштитен потпорен ѕид, каде при врнеки од дожд доаѓа до ерозија и можно лизгање на земјиштето. Објектот се наоѓа на земјиште сопственост на РМ, лоциран на целосно опасна локација за живеење.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7469/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3381/8 КО Банско

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.3381/8 КО Банско, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7470/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.  
.....

#### 362.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

#### Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.3381/8 КО Банско

#### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект, станбена куќа А1, кој се наоѓа на КП бр.3381/8 КО Банско во сопственост на Назми Демиров од с.Банско.

Според УДНМ за с.Банско, објектот кој се наоѓа на КП бр.3381/8 КО Банско навлегува во трасата на проектирана улица, на земјиште во сопственост на РМ.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7470/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Решението за разрешување и избор на член во Организациониот одбор на Струмичкиот карнавал

1. Се објавува Решението за разрешување и избор на член во Организациониот одбор на Струмичкиот карнавал, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7471/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.  
.....

**363.**

Врз основа на член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Решение  
за разрешување и избор на член во  
Организациониот одбор на Струмичкиот  
карневал**

1. Од член во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, се разрешува:

- Јован Рендевски

2. За член во Организациониот одбор на Струмичкиот карневал до истекот на преостанатиот дел од мандатот, се избира:

- Хризантема Рендевска

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7471/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Решението за разрешување  
и именување претставник на Општина  
Струмица во Училишниот одбор на СОУ  
„Никола Карев“ Струмица**

1. Се објавува Решението за разрешување и именување претставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7472/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

**364.**

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95 и 67/04) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Решение  
за разрешување и именување претставник  
на Општина Струмица во Училишниот  
одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица**

1. Се разрешува претставникот на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица:

- Јован Рендевски.

2. За претставник на Општина Струмица во Училишниот одбор на СОУ „Никола Карев“ Струмица, до преостанатиот дел од мандатот, се именува:

- Фани Ристова од Струмица

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7472/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Решението за разрешување  
и именување на член во Надзорниот одбор за  
контрола на материјално-финансиското  
работење на Јавното претпријатие за  
изградба, одржување и користење на јавни  
паркинг простори „Паркиралишта –  
Струмица“ Струмица**

1. Се објавува Решението за разрешување и именување на член во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта – Струмица“

Струмица, донесено на седница на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7473/2  
21.09.2012 год.  
Струмица

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Зоран Заев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### **365.**

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Решение  
за разрешување и именување на член во  
Надзорниот одбор за контрола на  
материјално-финансиското работење на  
Јавното претпријатие за изградба,  
одржување и користење на јавни паркинг  
простори „Паркиралишта – Струмица“  
Струмица**

1. Од должноста член во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта – Струмица“ Струмица, се разрешува:

- Тања Дедејска од Струмица

2. За член во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на авното претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори „Паркиралишта – Струмица“ Струмица, се именува:

- Славчо Хаџиски – дипл. сообраќаен инженер од Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-7473/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

**Решение  
за објавување на Програмата за измена и  
дополнување на Годишната програма за  
изработка на урбанистички планови на  
подрачјето на општина Струмица за 2012  
година**

1. Се објавува Програмата за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7474/2  
21.09.2012 год.  
Струмица

Општина Струмица  
Градоначалник  
Зоран Заев с.р.

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/08) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Програма  
за измена и дополнување на Годишната  
програма за изработка на урбанистички  
планови на подрачјето на општина  
Струмица за 2012 година**

1. Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2012 година и Програмите за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/11, 01/12, 03/12, 04/12, 06/12, 07/12 10/12, 14/12, 16 /12 и 20/02), се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава

**IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на просторот вон планските опфати**

1. Се брише реден број 24 за КП бр. 1363 (Сл. гласник на општина Струмица бр. 16/02.
2. Во табелата се додава нов реден број

| р.б. | Објект                         | Износ денари |
|------|--------------------------------|--------------|
| 24.  | КП бр. 1362 и 1363 КО Дobreјци |              |

Во глава

**V. Детални урбанистички планови за една парцела**

По реден број 38 се додава:

| Р.б. | Објект                        | Износ денари |
|------|-------------------------------|--------------|
| 39   | КП бр. 6526/1 КО Струмица     |              |
| 40   | КП бр. 108/2 КО Струмица      |              |
| 41   | КП бр. 2741 КО Струмица       |              |
| 42   | КП бр. 3178 КО Струмица       |              |
| 43.  | КП бр. 1028/5 КО Просенниково |              |
| 44   | КП бр. 2430 КО Струмица       |              |

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7474/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател  
Струмица Марјан Дараковски с.р.  
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Програмата за одбележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица

1. Се објавува Програмата за одбележување на значајни настани и личности со спомен-обележја во Општина Струмица, донесена на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7475/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.  
.....

**367.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица - пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Програма  
за одбележување на значајни настани и  
личности со спомен-обележја во Општина  
Струмица**

**1. Цели**

Со Програмата за одбележување на значајни настани и истакнати личности во Општина Струмица со спомен-обележја се определува подигање на спомен-обележја на подрачјето на Општина Струмица за настани и истакнати личности од локално и општоцивилизацијско значење.

Со поставувањето на спомен - обележјата ќе се изрази почита и грижата на граѓаните на Општина Струмица, за зачување на споменот за нив и нивните дела.

**2. Настани и личности што ќе се одбележат:**

- Спомен - обележје на жртвите од пожарот од 23 јули 2012 год;
- Спомен –обележје на Јуриј Гагарин - првиот космонаут; и
- Спомен –обележје на Гоце Арнаудов - естраден уметник.

**2. Податоци за личностите и настаните за кои се предлага подигање на спомен-обележје:**

**- Спомен - обележје на жртвите од пожарот од 23 јули 2012 година**

При гаснењето на големиот шумски пожар кој на 23 јули 2012 година кој беснееше по ридовите над градот и се закануваше да го зафати и самиот град, од огнената стихија беа зафатени им подлегнаа на здобиените повреди браќата Пено Стојанов и Блажо Стојков од Рич, Митко Георгиев од Струмица и Војо Гркљанов од Вељуса.

**- Спомен-обележје на Јуриј Гагарин**

Јуриј Алексеевич Гагарин (1934 – 1968) отвори нова страница во историјата на човечвото. Тој е првиот руски и светски космонаут кој на 12 април 1961, за прв пат во историјата на човештвото се вивнал во вселената и бил прв човек кој ја прелетал Земјата околу нејзината орбита во летот кој траел 103 минути.

**- Спомен- обележје на Гоце Арнаудов**

Гоце Арнаудов (1954-2011) е познат естраден уметник од Струмица, кој придонесе за аформирања на градот Струмица и афирмација на македонската изворна и новокомпонирана музика во Македонија и светот.

Секаде каде што настапуваше ги освојуваше симпатиите и признанијата на публика и предизвикуваше јуфорија. Ги развеселуваше сите – од најмали до најстари. Беше дел од убавите моменти на голем број наши сограѓани.

Гоце Арнаудов има запишано преку 200 песни, учествувал на сторина фестивали, од кои на преку 60, го освоил првото место.

4. Локацијата и видот на спомен - обележјата, основните елементи за текстот што ќе биде истакнат и рокот за подигање, ќе се определат со посебна одлука на Советот на општина Струмица, одделно за секое спомен – обележје.

5. Финасирањето на изградбата, одделно за секое спомен- обележје се обезбедува од:

- Буџетот на општина Струмица ;
- донацији; и

- други извори, согласно Закон

6. За спроведување на постапката за подигање на спомен-обележјата, се задолжува Одборот за подигање на спомен-обележја- именуван од Советот на општина Струмица .

7. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7475/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за одложување  
на донесување Одлука за утврдување  
потреба од донесување на урбанистичко  
планска документација за усогласување на  
намената на градежно земјиште за КП бр.  
6539/2 КО Струмица

1. Се објавува Заклучокот за одложување на донесувањето Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.6539/2 КО Струмица, донесен на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7476/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

**368.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за одложување на донесувањето на**  
**Одлука за утврдување потреба од**  
**донаесување на урбанистичко планска**  
**документација за усогласување на**  
**намената на градежно земјиште за КП бр.**  
**6539/2 КО Струмица**

1. Се одложува донесувањето на Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправни објекти на КП бр. 6539/2 КО Струмица, до дополнување на барањето, усогласено со законските можностите за легализација на бесправни објекти.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7476/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за одложување  
на донесување Одлука за утврдување  
потреба од донесување на урбанистичко  
планска документација за промена на  
трасата на сообраќајната инфраструктура на  
КП бр.7669/1 КО Струмица

1. Се објавува Заклучокот за одложување на донесување Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.7669/1 КО Струмица, донесен на седница на Советот на општина Струмица одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7477/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

**369.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за одложување на донесување Одлука за**  
**утврдување потреба од донесување на**  
**урбанистичко планска документација за**  
**промена на трасата на сообраќајната**  
**инфраструктура на КП бр. 7669/1 КО**  
**Струмица**

1. Се одложува донесувањето Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр.7669/1 КО Струмица, за промена на елаборатот, односно усогласување на површината на објектот дадена во елаборатот со состојбата на лице место.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7477/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гл.весник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Извештајот за работата на ООУ „Даме  
Груев“ с.Куклиш во учебната 2011/2012  
година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Даме Груев“ с.Куклиш во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на

општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7478/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

**370.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к  
за усвојување на Извештајот за работата  
на ООУ „Даме Груев“ с.Куклиш во  
учебната 2011/2012 година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на ООУ „Даме Груев“ с.Куклиш во учебната 2011/2012 година, предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-344/3 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-4748/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната програма за работата на ООУ  
„Даме Груев“ с.Куклиш во учебната 2012/2013  
година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ с.Куклиш во учебната 2012/2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7479/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**371.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к  
за усвојување на Годишната програма за  
работа на ООУ „Даме Груев“ с.Куклиш во  
учебната 2012/2013 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ с.Куклиш во учебната 2012/2013 година, предложена од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-344/4 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7479/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Извештајот за работата на ООУ „Маршал  
Тито“ с. Муртино во учебната 2011/2012  
година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7480/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

**372.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Извештајот за работата**  
**на ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино во**  
**учебната 2011/2012 година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино во учебната 2011/2012 година, предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-349/2 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7480/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Заклучокот за усвојување**  
**на Годишната програма за работата на ООУ**  
**„Маршал Тито“ с.Муртино во учебната**  
**2012/2013 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино во учебната 2012/2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7481/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната програма за**  
**работа на ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино**  
**во учебната 2012/2013 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино во учебната 2012/2013 година, предложена

од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-349/2 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7481/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Заклучокот за усвојување**  
**на Извештајот за работата на ООУ „Св.**  
**Кирил и Методиј“ с. Дабиле во учебната**  
**2011/2012 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабиле во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7482/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

**374.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Извештајот за работата**  
**на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабиле**  
**во учебната 2011/2012 година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с.Дабиле во учебната 2011/2012 година, предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-208/3 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7482/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната програма за работата на ООУ  
„Св. Кирил и Методиј“ с.Дабиле во учебната  
2012/2013 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ „Св. Кирил и Методиј“ с.Дабиле во учебната 2012/2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

375.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната програма за  
работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с.  
Дабиле во учебната 2012/2013 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабиле во учебната 2012/2013 година, предложена од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-208/4 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7483/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

Р е ш е н и е  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Извештајот за работата на ООУ „Герас  
Цунев“ с. Просениково во учебната 2011/2012  
година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Герас Цунев“ с.Просениково во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7484/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

376-

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

## З а к л у ч о к

за усвојување на Извештајот за работата  
на ООУ „Герас Цунев“ с.Просениково во  
учебната 2011/2012 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на ООУ „Герас Цунев“ с.Просениково во учебната 2011/2012 година, предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-236/3 од 31.08.2012 година.  
\\
  2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7484/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната програма за работата на ООУ  
„Герас Цунев“ с. Просениково во учебната  
2012/2013 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ с. Просениково во учебната 2012/2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

377.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к  
за усвојување на Годишната програма за  
работка на ООУ „Герас Цунев“  
с.Просениково во учебната 2012/2013  
година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Герас Цунев“ с. Просениково во учебната 2012/2013 година, предложена од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-236/4 од 31.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7485/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Извештајот за работата на ООУ „Гоце  
Делчев“ с. Вељуса во учебната 2011/2012  
година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Гоце Делчев“ с.Вельуса во учебната 2011/2012 година

година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7486/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.      Градоначалник  
Струмица      Зоран Заев с.р.

378.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Извештајот за работата  
на ООУ „Гоце Делчев“ с. Вельуса во  
учебната 2011/2012 година

1. Се усвојува Извештајот за работата на ООУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса во учебната 2011/2012 година, предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-211/3 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7486/1  
21.09.2012 год.  
С т р у м и ц а

Совет на општина Струмица  
Претседател,  
Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната програма за работата на ООУ  
„Гоце Делчев“ с. Вељуса во учебната  
2012/2013 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса во учебната 2012/2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7487/2  
21.09.2012 год.  
С т р у м и ц а

**379.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к  
за усвојување на Годишната програма за  
работа на ООУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса  
во учебната 2012/2013 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса во учебната 2012/2013 година, предложена од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-211/4 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7487/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Извештајот за работата на ООУ „Видое  
Подгорец“ Струмица во учебната 2011/2012  
година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7488/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

**380.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр.

5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к  
за усвојување на Извештајот за работата  
на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во  
учебната 2011/2012 година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2011/2012 година, предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-429/4 од 27.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7488/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната програма за работа на ООУ  
„Видое Подгорец“ Струмица во учебната  
2012/2013 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица во учебната 2012/2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7489/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

**381.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната програма за**  
**работка на ООУ „Видое Подгорец”**  
**Струмица во учебната 2012/2013 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2012/2013 година, предложена од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-429/3 од 27.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7489/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Заклучокот за усвојување**  
**на Извештајот за работата на ООУ „Никола**  
**Вапцаров“ Струмица во учебната 2011/2012**  
**година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7490/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

**382.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Извештајот за работата**  
**на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во**  
**учебната 2011/2012 година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2011/2012 година,

предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-454/3 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7490/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
**за објавување на Заклучокот за усвојување**  
**на Годишната програма за работата на ООУ**  
**„Никола Вапцаров“ Струмица во учебната**  
**2012/2013 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2012/2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7491/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**383.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Годишната програма за**  
**работка на ООУ „Никола Вапцаров“**  
**Струмица во учебната 2012/2013 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица во учебната 2012/2013 година, предложена од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-454/4 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7491/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Извештајот за работата на ООУ „Маршал  
Тито“ Струмица во учебната 2011/2012  
година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7492/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

384.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Извештајот за работата**  
**на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во**  
**учебната 2011/2012 година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на ООУ „Маршал Тито“ Струмица, во учебната 2011/2012 година, предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-449/2 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7492/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната програма за работата на ООУ  
„Маршал Тито“ Струмица во учебната  
2012/2013 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2012/2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7493/2  
21.09.2012 год.  
С т р у м и ц а

385.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

## **З а к л у ч о к**

## **за усвојување на Годишната програма за работка на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2012/2013 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Маршал Тито“ Струмица во учебната 2012/2013 година, предложена од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-449/3 од 30.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7493/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Извештајот за работата на ООУ „Сандо  
Масев“ Струмица во учебната 2011/2012  
година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на

општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7494/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

386.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Извештајот за работата**  
**на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во**  
**учебната 2011/2012 година**

1. Се усвојува Извештајот за работата на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2011/2012 година, предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-503/3 од 29.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.07-7494/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Годишната програма за работата на ООУ  
„Сандо Масев“ Струмица во учебната  
2012/2013 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2012/2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7495/2  
21.09.2012 год.  
С т р у м и ц а

387

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст

(„Службен гласник на општина Струмица” бр. 5/06 ), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Годишната програма за  
работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица  
во учебната 2012/2013 година

1. Се усвојува Годишната програма за работа на ООУ „Сандо Масев“ Струмица во учебната 2012/2013 година, предложена од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-503/3 од 29.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7495/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст (“Сл.гласник на општина Струмица” бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение  
за објавување на Заклучокот за усвојување  
на Извештајот за работата на УМО „Боро  
Цони“ Струмица во учебната 2011/2012  
година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за работата на УОМО „Боро Цони“ Струмица во учебната 2011/2012 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7496/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.      Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

388.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за усвојување на Извештајот за работата  
на УМО „Боро Цони“ Струмица во  
учебната 2011/2012 година

## 1. Се усвојува Извештајот за работата на УМО „Боро Цони“ Струмица во

учебната 2011/2012 година, предложен од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-229/2 од 31.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7496/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ број 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работата на УОМО „Боро Цони“ Струмица во учебната 2012/2013 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на УОМО „Боро Цони“ Струмица во учебната 2012/2013 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7520/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 389.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Заклучок**  
за усвојување на Годишната програма за работата на УОМО „Боро Цони“ Струмица во учебната 2012/2013 година

1. Се усвојува Годишната програма за работата на УОМО „Боро Цони“ Струмица во учебната 2012/2013 година, предложена од Училишниот одбор на училиштето со Одлука бр. 02-229/3 од 31.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7520/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеа 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7497/2 Општина Струмица  
21.09.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 390.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Заклучок**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија на учениците од трето одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, бр.03-429/14 од 06.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7497/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување настава во природа за учениците од четврто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување настава во природа за учениците од четврто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7498/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
Струмица        Зоран Заев с.р.

.....

**391.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување настава во природа за учениците од четврто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување настава во природа за учениците од четврто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, бр.03-429/16 од 06.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7498/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
Струмица        Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7499/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
Струмица        Зоран Заев с.р.

.....

**392.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, бр.03-429/15 од 06.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7499/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
Струмица        Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на  
позитивно мислење за реализација на  
Програмата за изведување на тродневна  
експедиција за учениците од осмо одделение  
при ОOU „Видое Подгорец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7500/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
Струмица            Зоран Заев с.р.

393.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за  
реализација на Програмата за изведување  
на тродневна екскурзија за учениците од  
осмо одделение при ООУ „Видое  
Подгорец“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Видое Подгорец“ Струмица, бр.03-429/17 од 06.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7500/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение  
за објавување на Заклучокот за давање на  
позитивно мислење за реализација на  
Програмата за изведување еднодневна  
ескурзија за учениците од трето одделение  
при ООУ „Сандо Масев“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7501/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.   Градоначалник  
Струмица           Зоран Заев с.р.

394.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за  
реализација на Програмата за  
изведување на еднодневна екскурзија за  
учениците од трето одделение при ОOU  
„Сандо Масев“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија на учениците од трето одделение при ОOU „Сандо Масев“ Струмица, бр. 01-592/2 од 06.09.2012 година.
  2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7501/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување настава во природа за учениците од четврто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување настава во природа за учениците од четврто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7502/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
Струмица        Зоран Заев с.р.

**395.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување настава во природа за учениците од четврто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување настава во природа за учениците од четврто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, бр.01-592/5 од 06.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7502/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
Струмица        Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7503/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник,  
Струмица        Зоран Заев с.р.

**396.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, бр. 01-592/3 од 06.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7503/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
Струмица        Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7504/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
Струмица        Зоран Заев с.р.

.....

**397.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Заклучок**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Сандо Масев“  
Струмица

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Сандо Масев“ Струмица, бр.01-592/4 од 06.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7504/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
Струмица        Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7505/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
Струмица        Зоран Заев с.р.

.....

**398.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Заклучок**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија на учениците од трето одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, бр.03-356/1 од 31.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7505/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
Струмица        Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7506/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник,  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

**399.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“  
с. Муртино

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, бр.03-356/1 од 31.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7506/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7507/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

**400.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина– пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Маршал Тито“  
с.Муртино

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино, бр. 03-356/1 од 31.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7507/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за кампување со учениците од шесто до деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за кампување со учениците од шесто до деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7508/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник,  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

.....

**401.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за кампување со учениците од шесто до деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за кампување со учениците од шесто до деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с. Муртино, бр. 03-356/1 од 31.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7508/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за зимување со учениците од шесто до деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за зимување со учениците од шесто до деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7509/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

.....

**402.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за зимување со учениците од шесто до деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за зимување со учениците од шесто до деветто одделение при ООУ „Маршал Тито“ с.Муртино, бр.03-356/1 од 31.08.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7509/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Герас Цунев“ с. Просениково

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Герас Цунев“ с.Просениково, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7510/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

#### 403.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Заклучок**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Герас Цунев“  
с.Просениково

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Герас Цунев“ с.Просениково, бр.02-236/10 од 11.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7510/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с.Дабилье

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с.Дабилье, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7511/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

#### 404.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**Заклучок**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с. Дабилье

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Св. Кирил и Методиј“ с.Дабилье, бр. 03-236/1 од 03.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7511/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е  
за објавување на Заклучокот за давање на  
позитивно мислење за реализација на  
Програмата за изведување еднодневна  
есккурзија за учениците од трето и шесто  
одделение при ОOU „Гоце Делчев“ с. Вељуса

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување еднодневна екскурзија за учениците од трето и шесто одделение при ОOU „Гоце Делчев“ с.Вељуса, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7512/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

405.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за  
реализација на Програмата за  
изведување на еднодневна екскурзија за  
учениците од трето и шесто одделение  
при ООУ „Гоце Делчев“ с.Вельуса

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија на учениците од трето и шесто одделение при ООУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса, бр.01-243/2 од 07.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7512/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Мариан Даскаловски с.р.

406.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на  
позитивно мислење за реализација на  
Програмата за изведување на тродневна  
експкурзија за учениците од осмо одделение  
при ООУ „Гоце Делчев“ с. Вельуса

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7513/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

406.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за  
реализација на Програмата за изведување  
на тродневна екскурзија за учениците од  
осмо одделение при ОOU „Гоце Делчев“ с. с.  
**Вељуса**

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Гоце Делчев“ с.Вељуса, бр.01-243/1 од 07.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7513/1 Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год. Претседател,  
Струмица Мариян Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7514/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник,  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

.....

#### 407.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на еднодневна екскурзија на учениците од трето одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, бр.02-322/5 од 19.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7514/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7515/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.

#### 408.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на дводневна екскурзија за учениците од шесто одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, бр.02-522/6 од 19.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7515/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за давање на позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 20.09.2012 година.

Бр.08-7516/2      Општина Струмица  
21.09.2012 год.    Градоначалник  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р.  
.....

**409.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02), член 20 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл.гласник на општина Струмица“ бр. 5/06) и член 7 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни активности на учениците од основните училишта (бр.10-4061/1 од 01.11.2010 год. и бр.11-4810/2 од 28.09.2011 год.), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 20.09.2012 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за давање на позитивно мислење за**  
**реализација на Програмата за изведување**  
**на тродневна екскурзија за учениците од**  
**осмо одделение при ООУ „Никола**  
**Вапцаров“ Струмица**

1. Се дава позитивно мислење за реализација на Програмата за изведување на тродневна екскурзија за учениците од осмо одделение при ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица, бр.02-522/7 од 19.09.2012 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-7516/1      Совет на општина Струмица  
21.09.2012 год.    Претседател,  
С т р у м и ц а      Марјан Даскаловски с.р.